

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 6

15 јануари 2015, четврток

година LXXI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|   | Стр. |   | Стр. |
|---|------|---|------|
| 104. <b>Одлука</b> за објавување јавен конкурс за избор на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.....   | 2    | 109. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за социјална заштита, висината на трошокот за издавање на лиценца, формата, содржината и образецот на лиценцата за работа..... | 13   |
| 105. <b>Одлука</b> за именување на членови на Комисијата на Агенцијата за пошти.....  | 2    | 110. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....   | 13   |
| 106. <b>Одлука</b> за определување на дневниците за службено патување во странство на пратениците во Собранието на Република Македонија....   | 3    | 111. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....   | 13   |
| 107. <b>Решение</b> за именување вршител на должноста директор - владин агент на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.....   | 7    | 112. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....   | 13   |
| 108. <b>Правилник</b> за начинот, потребната документација и обрасците на барањата во постапката за утврдување на исполнетост на условите за почеток со работа на установа за социјална заштита, впишување на здружението во регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита и издавање на дозвола за самостојно вршење на работи од социјална заштита како професионална дејност од физичко лице..... | 7    | 113. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....   | 14   |
|   |      | 114. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....   | 14   |
|   |      | 115. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....   | 14   |

|  | Стр. |   | Стр. |
|--|------|---|------|
| 116. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 14   | 120. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови..... | 15   |
| 117. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 14   | 121. <b>Решение</b> од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....                | 16   |
| 118. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 15   | 122. <b>Објава</b> за стапката на трошоците на живот за месец декември 2014 година .....                | 16   |
| 119. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 15   | <b>Огласен дел</b> .....  | 1-48 |

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 104.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 3 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2014), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 14 јануари 2015 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

I. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за избор на претседател и шест члена на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (во натамошниот текст: Државната комисија).

II. За претседател на Државната комисија се избира лице кое:

- е државјанин на Република Македонија;
- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;

- има најмалку шест години работно искуство на управни работи;

- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
  2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
  3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
  4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
  5. БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
  6. АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- да има положено психолошки тест и тест за интегритет.

III. За член на Државната комисија се избира лице кое:

- е државјанин на Република Македонија;
- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;

- има најмалку четири години работно искуство на правни работи;

- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
  2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
  3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
  4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
  5. БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
  6. АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- да има положено психолошки тест и тест за интегритет.

IV. Заинтересирираниот кандидат личната биографија, пријавата за учество на овој конкурс и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точките II. и/или III. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, може да ги поднесе до Собранието на Република Македонија најдоцна до 30 јануари 2015 година.

V. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весниците "Дневник" и "Лајм".

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

|  |   |
|--|---|
| Бр. 08-177/1<br>14 јануари 2015 година<br>Скопје | Претседател<br>на Собранието на Република<br>Македонија,<br><b>Трајко Вељаноски, с.р.</b> |
|--|---|

### 105.

Врз основа на членот 14 од Законот за поштенски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 27/14, 42/14 и 187/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2015 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ

1. За членови на Комисијата на Агенцијата за пошти се именуваат:

- Кристина Ј. Гацоска, магистер на биотехнички науки од Битола и
- Суад Бајрами, дипломиран по Бизнис Администрација - Финансии од с.Милетино, Брвеница.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-176/1  
14 јануари 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ  
И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

106.

Врз основа на член 31 став 1 алинеја 6 и став 2 од Законот за пратениците („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005, 161/2008, 51/2011 и 109/14) и член 2 точка 7 став 2 алинеја 12 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2014, 114/2014 и 142/14), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 14 јануари 2015 година, донесе

О Д Л У К А  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## Член 1

Пратениците во Собранието на Република Македонија имаат право на дневница за службено патување во странство при реализирањето на редовната и повремениата (ад хок) меѓународна соработка на Собранието.

Највисоките износи на дневницата за службено патување на пратениците за одделни држави изнесуваат:

| Држава   | Износ на дневница               |
|--|---------------------------------|
| 1. Исламска Република Авганистан<br>- за сите места.....   | 116 САД долари                  |
| 2. Република Албанија<br>- за сите места.....  | 74 евра                         |
| 3. Народна Демократска Република Алжир<br>- за местата: Алжир, Оран и Анаба.<br>- за други места ..... | 107 САД долари<br>36 САД долари |
| 4. Република Ангола<br>- за местото Луанда .....   | 124 САД долари                  |
| - за други места.....  | 62 САД долари                   |
| 5. Република Аргентина<br>- за местата: Буенос Аирес, Барилоче, Мендоса и Мердел Плата.....            | 101 САД долари<br>85 САД долари |
| 6. Државна Заедница Австралија<br>- за местата: Канбера, Сиднеј.....                                   | 129 австралиски долари          |
| - за другите места.....  | 107 австралиски долари          |
| 7. Република Австрија<br>- за сите места.....  | 94 евра                         |
| 8. Кралство Бахреин<br>- за сите места .....   | 113 САД долари                  |
| 9. Народна Република Бангладеш<br>- за сите места .....  | 108 САД долари                  |
| 10. Кралство Белгија<br>- за сите места .....  | 92 евра                         |
| 11. Република Бенин<br>- за сите места .....   | 118 САД долари                  |
| 12. Повеќенационална Држава Боливија<br>- за местата: Сукре, Санта Круз де                             | 106 САД долари<br>66 САД долари |

|  |                    |
|--|--------------------|
| ла Сиетра.....   | 46 САД долари      |
| - за местото Ла Паз.....   |                    |
| - за другите места .....   |                    |
| 13. Република Боцвана<br>- за местата: Габороне и Маун .....   | 103 САД долари     |
| - за другите места .....   | 55 САД долари      |
| 14. Република Босна и Херцеговина<br>- за сите места .....   | 75 евра            |
| 15. Федерална Република Бразил<br>- за местата: Рио де Жанерио, Сан Луис, Сао Паоло, Ресифе, Баелем, Амала, Баело Хоризонте, Салвадор, Бразилија, Флоријанополис и Куритуба..... | 121 САД долари     |
| - за другите места .....   | 60 САД долари      |
| 16. Република Бугарија<br>- за сите места.....   | 75 евра            |
| 17. Буркина Фасо<br>- за местото Уагадугу.....   | 116 САД долари     |
| - за другите места .....   | 61 САД долари      |
| 18. Република на Брегот на Слоновата Коска<br>- за местата: Јамусукро, Абиџан.....   | 118 САД долари     |
| - за другите места .....   | 61 САД долари      |
| 19. Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска<br>- за местото Лондон.....   | 81 британски фунти |
| - за другите места .....   | 71 британски фунти |
| 20. Република Венецуела<br>- за местата: Каракас, Исла де Моргарита, Пуерто ла Круз и Беленџија .....  | 146 САД долари     |
| - за другите места.....  | 92 САД долари      |
| 21. Социјалистичка Република Виетнам<br>- за местото Ханој .....   | 103 САД долари     |
| - за другите места .....   | 55 САД долари      |
| 22. Република Гана<br>- за местото Акра.....   | 111 САД долари     |
| - за местата: Кумаси, Такоради и Тамале  | 69 САД долари      |
| - за другите места.....  | 35 САД долари      |
| 23. Република Грција<br>- за местото Атина .....   | 81 евра            |
| - за другите места .....   | 61 евра            |
| 24. Кооперативна Република Гвајана<br>- за местото Џорџтаун .....  | 109 САД долари     |
| - за другите места .....   | 45 САД долари      |
| 25. Република Гватемала<br>- за местото Гватемала .....  | 102 САД долари     |
| - за другите места.....  | 46 САД долари      |
| 26. Република Гвинеја<br>- за местото Конакри .....  | 122 САД долари     |
| - за другите места.....  | 67 САД долари      |
| 27. Република Гвинеа Бисао<br>- за местото Бисао .....   | 119 САД долари     |
| - за другите места .....   | 87 САД долари      |
| 28. Сојузна Република Германија<br>- за сите места .....   | 87 евра            |
| 29. Република Габон<br>- за местата: Либрвил и Порт Жантил .....   | 118 САД долари     |
| - за другите места .....   | 76 САД долари      |
| 30. Грузија<br>- за местото Тбилиси.....   | 109 САД долари     |
| - за другите места .....   | 55 САД долари      |
| 31. Кралство Данска<br>- за сите места .....   | 97 евра            |

|   |                |   |                          |
|---|----------------|---|--------------------------|
| 32. Доминиканска Република<br>- за сите места .....   | 107 САД долари | 56. Канада<br>- за местата: Отава, Монреал,<br>Ванкувер и Торонто.....                          | 136 канадски до-<br>лари |
| 33. Сојузна Демократска Република<br>Етиопија<br>- за местото Адис Абеба .....                  | 112 САД долари | - за другите места.....   | 98 канадски долари       |
| - за другите места .....  | 78 САД долари  | 57. Држава Катар<br>- за сите места .....   | 114 САД долари           |
| 34. Арапска Република Египет<br>- за местото Каиро.....   | 102 САД долари | 58. Република Кенија<br>- за местото Најроби.....   | 108 САД долари           |
| - за местата: Асуан, Александрија<br>и Луксор .....   | 80 САД долари  | - за другите места .....  | 51 САД долари            |
| - за другите места .....  | 50 САД долари  | 59. Народна Република Кина<br>- за местата: Пекинг и Шангај .....                               | 121 САД долари           |
| 35. Република Еквадор<br>- за местата: Кито и Гвајакил .....                                    | 103 САД долари | - за другите места .....  | 105 САД долари           |
| - за местото Киенса.....  | 77 САД долари  | 60. Република Кипар<br>- за сите места .....  | 81 евра                  |
| - за другите места .....  | 41 САД долари  | 61. Република Камбоџа<br>- за сите места .....  | 52 САД долари            |
| 36. Република Екваторијална Гвинеја<br>- за местото Малабо .....                                | 118 САД долари | 62. Република Колумбија<br>- за местата: Богота, Картагена,<br>Кали, Медељин, Сан Андреас.....  | 111 САД долари           |
| - за местото Бата.....  | 92 САД долари  | - за другите места .....  | 66 САД долари            |
| - за другите места .....  | 61 САД долари  | 63. Република Конго<br>- за местото Бразавил .....  | 132 САД долари           |
| 37. Република Естонија<br>- за местото Талин.....   | 91 евра        | - за другите места.....   | 47 САД долари            |
| - за другите места .....  | 52 евра        | 64. Демократска Народна Република<br>Кореја<br>- за местото Пјонгјанг.....                      | 123 САД долари           |
| 38. Демократска Република Конго<br>- за местата Киншаса, Лубумбаши.<br>- за другите места ..... | 124 САД долари | - за другите места.....   | 71 САД долари            |
| 39. Република Замбија<br>- за местата: Лусака, Ндола и Ливингстон<br>и Кивке.....               | 108 САД долари | 65. Република Кореја<br>- за местото Сеул и островот Јеју...<br>- за другите места.....         | 119 САД долари           |
| - за другите места.....   | 79 САД долари  | 66. Република Костарика<br>- за сите места .....  | 87 САД долари            |
| 40. Република Зимбамбве<br>- за сите места.....   | 121 САД долари | 67. Република Куба<br>- за местото Хавана .....   | 106 САД долари           |
| 41. Република Индија<br>- за местото Њу Делхи.....  | 105 САД долари | - за другите места .....  | 111 САД долари           |
| - за другите места.....   | 75 САД долари  | 68. Државата Кувајт<br>- за сите места .....  | 50 САД долари            |
| 42. Република Индонезија<br>- за местата: Џакарта и Бали .....                                  | 109 САД долари | 69. Демократска Народна Република<br>Лаос<br>- за сите места.....                               | 108 САД долари           |
| - за другите места .....  | 67 САД долари  | 70. Кралство Лесото<br>- за местото Масеру .....  | 35 САД долари            |
| 43. Исламска Република Иран<br>- за сите места.....   | 117 САД долари | - за другите места.....   | 103 САД долари           |
| 44. Република Ирак<br>- за сите места .....   | 114 САД долари | 71. Република Летонија<br>- за местото Рига .....   | 53 САД долари            |
| 45. Република Ирска<br>- за сите места .....  | 86 евра        | - за другите места.....   | 87 евра                  |
| 46. Република Исланд<br>- за сите места.....  | 88 евра        | 72. Република Литванија<br>- за местото Вилнус.....   | 41 евра                  |
| 47. Италијанска Република<br>- за местото Рим.....  | 93 евра        | - за другите места.....   | 83 евра                  |
| - за другите места .....  | 76 евра        | 73. Република Либан<br>- за местото Бејрут.....   | 45 евра                  |
| 48. Држава Израел<br>- за местото Ерусалим.....   | 116 САД долари | - за другите места.....   | 113 САД долари           |
| - за местото Тел Авив .....   | 91 САД долари  | 74. Република Либериа<br>- за местото Монровија.....  | 47 САД долари            |
| - за другите места .....  | 48 САД долари  | - за другите места.....   | 118 САД долари           |
| 49. Јамајка<br>- за сите места .....  | 112 САД долари | 75. Голема Социјалистичка Народна<br>Либиска Арапска Џамахирија-Либија<br>- за сите места ..... | 43 САД долари            |
| 50. Јапонија<br>- за местото Токио.....   | 127 САД долари | - за другите места .....  | 101 САД долари           |
| - за другите места.....   | 99 САД долари  | 76. Големо Војводство Луксембург<br>- за сите места .....                                       | 81 евра                  |
| 51. Република Јемен<br>- за сите места .....  | 109 САД долари | 77. Република Мадагаскар<br>- за местата Антананариво, Носубе<br>- за другите места.....        | 109 САД долари           |
| 52. Хашемитско Кралство Јордан<br>- за сите места .....   | 112 САД долари | 78. Република Малави<br>- за сите места.....  | 72 САД долари            |
| 53. Република Србија<br>- за местото Белград .....  | 82 евра        | - за другите места.....   | 118 САД долари           |
| - за другите места .....  | 48 евра        | 79. Малезија<br>- за местото Куала Лумпур.....  | 108 САД долари           |
| 54. Република Казахстан<br>- за местата Астана, Алма Ата .....                                  | 112 САД долари | - за другите места.....   | 87 САД долари            |
| - за другите места.....   | 47 САД долари  | 80. Република Мали<br>- за местото Бамако.....  | 117 САД долари           |
| 55. Република Камерун<br>- за сите места.....   | 119 САД долари | - за другите места.....   | 62 САД долари            |

|  |                           |   |                |
|--|---------------------------|---|----------------|
| 81. Република Малта<br>- за сите места.....  | 88 евра                   | 99. Независна држава Папуа Нова<br>Гвинеја<br>- за сите места.....  | 119 САД долари |
| 82. Кралство Мароко<br>- за сите места .....   | 101 САД долари            | 100. Република Парагвај<br>- за местото Асунсион.....   | 105 САД долари |
| 83. Исламска Република Мавританија<br>- за местото Нуакшот.....  | 107 САД долари            | - за други места.....   | 50 САД долари  |
| - за другите места.....  | 63 САД долари             | 101. Република Перу<br>за местата:  |                |
| 84. Обединети Мексикански<br>Држави<br>- за местата: Искапапа и Захвата-<br>нејо, Мексико Сити, Гвадала-<br>хара, Монтереј и Акапулко..... | 118 САД долари            | - Лима.....   | 112 САД долари |
| - за други места.....  | 78 САД долари             | - Куско и Икитос.....   | 94 САД долари  |
| 85. Монголија<br>- за местото Улан Батор.....  | 108 САД долари            | - за други места.....   | 72 САД долари  |
| - за други места.....  | 52 САД долари             | 102. Република Полска<br>- за местото Варшава.....  | 80 евра        |
| 86. Република Мозамбик<br>- за местото Мапуто.....   | 119 САД долари            | - за други места.....   | 53 евра        |
| - за други места.....  | 54 САД долари             | 103. Државна заедница Порторико<br>- за сите места.....   | 100 САД долари |
| 87. Републичка Унија Мјанмар<br>- за сите места.....   | 107 САД долари            | 104. Португалска Република<br>- за сите места.....  | 88 евра        |
| 88. Република Молдова<br>- за сите места.....  | 106 евра                  | 105. Република Руанда<br>за местата:  |                |
| 89. Федеративна Демократска Ре-<br>публика Непал<br>- за местото Катманду.....   | 105 САД долари            | - Кигали.....   | 114 САД долари |
| - за други места.....  | 50 САД долари             | - Гисенеј.....  | 94 САД долари  |
| 90. Република Нигер<br>- за местото Нијамеј.....   | 113 САД долари            | - за други места .....  | 44 САД долари  |
| - за други места.....  | 68 САД долари             | 106. Руска Федерација<br>за местата:  |                |
| 91. Федеративна Република Ниге-<br>рија<br>- за местата Абуџа и Лагос.....   | 128 САД долари            | - Москва.....   | 103 евра       |
| - за другите места.....  | 76 САД долари             | - Санкт Петербург.....  | 64 евра        |
| 92. Република Никарагва<br>- за местото Мангава.....   | 100 САД долари            | - за други места .....  | 46 евра        |
| - за други места.....  | 51 САД долари             | 107. Романија<br>- за местото Букурешт.....   | 76 евра        |
| 93. Кралство Норвешка<br>- за сите места.....  | 103 евра                  | - за други места .....  | 27 евра        |
| 94. Нов Зеланд<br>- за сите места.....   | 141 австралиски<br>долари | 108. Соединети Американски<br>Држави<br>- за местото Вашингтон .....  | 118 САД долари |
| 95. Република Намибија-<br>- за местото Виндхук.....   | 102 САД долари            | - за местата: Њујорк, Атланта, Чи-<br>каго, Сан Франциско, Филадель-<br>фија, Лос Анџелес, Хонолулу.....              | 123 САД долари |
| - за други места.....  | 64 САД долари             | - за други места.....   | 106 САД долари |
| 96. Султанат Оман<br>- за местата: Мускат, Саламах.....  | 108 САД долари            | 109. Кралство Саудиска Арабија<br>- за местата: Ријад, Ал Абах Ади-<br>нах, Мунара, Ал Кхобар, Дарна и<br>Дамиан..... | 107 САД долари |
| - за други места.....  | 82 САД долари             | - за други места.....   | 86 САД долари  |
| 97. Исламска Република Пакистан<br>- за местото Исламабад.....   | 105 САД долари            | 110. Република Сенегал<br>- за местото Дакар.....   | 119 САД долари |
| - за други места.....  | 78 САД долари             | - за други места .....  | 83 САД долари  |
| 98. Република Панама<br>- за местата: Панама, Бамаито<br>и Колон.....  | 102 САД долари            | 111. Република Судан<br>- за местата: Картум, Порт Судан...<br>- за други места.....                                  | 117 САД долари |
| - за други места.....  | 42 САД долари             | 112. Република Словенија<br>- за сите места.....  | 67 САД долари  |
|  |                           | 113. Република Ел Салвадор<br>- за местото Сан Салвадор.....  | 107 САД долари |
|  |                           | - за други места.....   | 65 САД долари  |
|  |                           | 114. Демократска Република Сао<br>Томе и Принсипе - за сите места...  | 76 САД долари  |

|  |                |   |                         |
|--|----------------|---|-------------------------|
| 115. Република Сеишели<br>- за сите места.....   | 116 САД долари | 138. Република Хаити<br>- за местото Порто Пренс.....                               | 121 САД долари          |
| 116. Република Сиера Леоне<br>- за местото Фритаун .....   | 124 САД долари | - за други места.....   | 42 САД долари           |
| - за други места.....  | 52 САД долари  | 139. Кралство Холандија<br>- за сите места.....                                     | 90 евра                 |
| 117. Република Сингапур<br>- за сите места .....   | 121 САД долари | 140. Република Хондорас<br>- за местото Тегусигалпа.....                            | 105 САД долари          |
| 118. Сириска Арапска Република<br>- за местата: Дамаск, Палмира и<br>Деир Езор, Латамија и Алепо .....                         | 96 САД долари  | - за други места.....   | 57 САД долари           |
| - за други места.....  | 72 САД долари  | 141. Хонгконг<br>- за сите места .....  | 116 САД долари          |
| 119. Словачка Република<br>- за сите места.....  | 83 евра        | 142. Република Хрватска<br>- за сите места .....                                    | 81 евро                 |
| 120. Република Сомалија<br>- за сите места.....  | 48 САД долари  | 143. Јужноафриканска Република<br>- за сите места .....                             | 102 САД долари          |
| 121. Обединети Арапски Емирати<br>- за сите места.....   | 118 САД долари | 144. Република Чад<br>- за местото Нџамена.....                                     | 121 САД долари          |
| 122. Република Суринам<br>- за сите места.....   | 106 САД долари | - за други места .....  | 60 САД долари           |
| 123. Кралство Тајланд<br>- за сите места.....  | 113 САД долари | 145. Република Чиле<br>- за сите места .....  | 107 САД долари          |
| 124. Обединета Република Танза-<br>нија<br>- за местата: Додома, Дар ес Салим<br>- за местата: Занзибар, Аруша и<br>Танга..... | 116 САД долари | 146. Чешка Република<br>- за местото Прага .....                                    | 82 евра                 |
| - за други места .....   | 86 САД долари  | - за други места .....  | 32 евра                 |
| - за други места .....   | 46 САД долари  | 147. Република Џибути<br>- за местото Џибути .....                                  | 112 САД долари          |
| 125. Тогоанска Република<br>- за местото Ломе .....  | 121 САД долари | - за други места .....  | 49 САД долари           |
| - за други места .....   | 56 САД долари  | 148. Кралство Шпанија<br>- за местата: Мадрид и Барселона...                        | 87 евра                 |
| 126. Тајван<br>- за сите места.....  | 76 САД долари  | - за други места .....  | 64 евра                 |
| 127. Република Тринидад и Тобаго<br>- за сите места.....   | 113 САД долари | 149. Демократска Социјалистичка<br>Република Шри Ланка<br>- за местото Коломбо..... | 108 САД долари          |
| 128. Република Тунис<br>- за местото Тунис .....   | 98 САД долари  | - за други места .....  | 69 САД долари           |
| - за други места.....  | 66 САД долари  | 150. Швајцарска Конфедерација<br>- за сите места .....                              | 130 швајцарски<br>франк |
| 129. Туркменистан<br>- за местото Ашхабад.....   | 112 САД долари | 151. Кралство Шведска<br>- за сите места .....                                      | 90 евра                 |
| - за други места.....  | 78 САД долари  | 152. Кнежевство Лихтенштајн<br>- за сите места .....                                | 130 швајцарски<br>франк |
| 130. Република Турција<br>- за местата: Анкара, Истамбул,<br>Измир, Бурса, Адана и Анталија.....                               | 82 евра        | 153. Република Косово<br>- за сите места .....                                      | 45 евра                 |
| - за други места .....   | 42 евра        | 154. Република Црна Гора<br>- за сите места.....                                    | 78 евра                 |
| 131. Република Уганда<br>- за местото Кампала .....  | 103 САД долари | 155. За сите други земји<br>- за сите места .....                                   | 90 САД долари           |
| - за други места.....  | 49 САД долари  |   |                         |
| 132. Република Узбекистан<br>- за местото Ташкент.....   | 116 САД долари |   |                         |
| - за други места .....   | 91 САД долари  |   |                         |
| 133. Унгарија<br>- за сите места.....  | 79 евра        |   |                         |
| 134. Украина<br>- за сите места .....  | 79 евра        |   |                         |
| 135. Република Филипини<br>- за местото Манила.....  | 116 САД долари |   |                         |
| - за други места .....   | 42 САД долари  |   |                         |
| 136. Република Финска<br>- за сите места.....  | 92 евра        |   |                         |
| 137. Република Франција<br>- за местата: Париз и Стразбур.....   | 95 евра        |   |                         |
| - за други места.....  | 85 евра        |   |                         |

## Член 2

Износот на дневницата се исплатува, и тоа:

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случај кога сместувањето не паѓа на товар на Собранието на Република Македонија,
- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на Собранието на Република Македонија и

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на Собранието на Република Македонија, а престојот е над 30 дена. Под стручно усовршување се подразбира посета на семинари, курсеви, симпозиуми и други видови средби организирани во странство на мултилатерална и билатерална основа.

#### Член 3

Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се одредува, и тоа:

- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа и

- половина дневница - за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа.

#### Член 4

Во случај кога заради прекин на патувањето со авион трошоците за исхрана и сместување ги сноси авионската компанија се исплатува 20% од утврдената дневница, односно 50% ако ги сноси само трошоците за сместување.

#### Член 5

Организирањето на службените патувања и постапката при реализирањето на редовната и повремениот (ад хок) меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија го уредува со упатство генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.

#### Член 6

Секторот за финансиски прашања на Собранието на Република Македонија дневниците за службените патувања во странство ги пресметува согласно членовите 1, 2, 3 и 4 и упатството од член 5 на оваа одлука.

#### Член 7

Износот на дневниците за службеното патување во странство го исплаќа Секторот за финансиски прашања на Собранието на Република Македонија врз основа на налогот за службено патување што се доставува за секое службено патување во странство, во рок од седум дена од денот кога службеното патување е завршено.

#### Член 8

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на дневниците за службено патување во странство на пратениците во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2009 и 115/2011).

#### Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата на  
Собранието на Република  
Македонија,  
**Зоран Илиоски, с.р.**

Бр. 16-149/3  
14 јануари 2015 година  
Скопје

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 107.

Врз основа на член 7став 2 од Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2009 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8 јануари 2015 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР - ВЛАДИН АГЕНТ НА БИРОТО ЗА  
ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА**

1. За вршител на должноста директор – владин агент на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, орган во состав на Министерството за правда, се именува м-р Костадин Богданов, досегашен вршител на должноста директор – владин агент.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-120/1  
8 јануари 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУДИ СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

### 108.

Врз основа на член 198- г од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14 и 180/14), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА НАЧИНОТ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ВО ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КАКО ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ ОД ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот, потребната документација и обрасците на барањата во постапката за утврдување на исполнетост на условите за почеток со работа на установа за социјална заштита, впишување на здружение во регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита и издавање на дозвола за самостојно вршење на работи од социјална заштита како професионална дејност од физичко лице.

**Член 2**

За утврдување на исполнетост на условите за почеток со работа на установа за социјална заштита се поднесува барање од страна на основачот на установата до Министерството за труд и социјална политика на образец -РУСЗ, кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Образецот - РУСЗ се печати на хартија со бела боја на А4 формат и содржи податоци за основачот на установата за социјална заштита, податоци за контакт и листа на документи кои се доставуваат во прилог.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува следната документација:

1. Акт за основање на установата за социјална заштита и
2. Предлог статут.

**Член 3**

За впишување на здружение во регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита се поднесува барање од страна на здружението до Министерството за труд и социјална политика на образец -ЗОСЗ, кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Образецот - ЗОСЗ се печати на хартија со бела боја на А4 формат и содржи податоци за називот на здружението, податоци за контакт и листа на документи кои се доставуваат во прилог.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува следната документација :

1. Статут на здружението,
2. Програма за работа,
3. Докази за најмалку три реализирани проекти од областа на социјалната заштита (со активности, цел, целни групи, буџет, временски период),

4. Решение за упис во Централен регистар на Република Македонија и

5. Доказ за економско и финансиско работење врз основа на скратен сметководствен исказ од годишна сметка.

Документацијата од ставот 3 точки 4 и 5 на овој член, се прибавуваат по службена должност, по пат на размена на податоците по електронски пат со надлежните институции, по дадена писмена согласност на подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци.

Писмената согласност на подносителот за користење на податоците во постапката за впишување на здружение во регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, се дава на образец-Изјава, кој е даден во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник.

Писмената согласност од ставот 5 на овој член се печати на хартија со бела боја на А4 формат и содржи име и презиме на подносителот на барањето, единствен матичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржина на изјавата и место за потпис на подносителот на барањето.

**Член 4**

За издавање на дозвола за самостојно вршење на работи од социјална заштита како професионална дејност од физичко лице се поднесува барање од страна на физичкото лице до месно надлежниот центар за социјална работана образец -ПДФЛ, кој е даден во Прилог бр.4 и е составен дел на овој правилник.

Образецот - ПДФЛ се печати на хартија со бела боја на А4 формат и содржи: име и презиме на подносителот, адреса, единствен матичен број на граѓанинот, број на лична карта, податоци за професионалната дејност за која се поднесува барањето и листа на документи кои се доставуваат во прилог.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува следната документација:

1. Доказ за завршено соодветно стручно образование;
2. Потврда дека не му е одземена или ограничена деловната способност;
3. Потврда дека не му е одземено вршењето на родителското право;
4. Доказ дека има здравствена способност за вршење на дејноста и
5. Доказ дека располага со соодветен простор и опрема за работа.

Личните документи се приложуваат во оригинал или како копии, заверени од нотар.

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-164/1  
9 јануари 2015 година  
Скопје

Министер  
за труд и социјална политика,  
**Диме Спасов, с.р.**



**Прилог бр.1**  
**Образец-РУСЗ****ДО**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И**  
**СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

Комисијата за утврдување на исполнетост на  
услови за основање и отпочнување со работа  
на установа за социјална заштита

**БАРАЊЕ**

за утврдување на исполнетост на условите за почеток  
со работа на установа за социјална заштита

**Податоци за основачот**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Податоци за контакт (адреса, телефонски број)**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Документи доставени во прилог:**

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Акт за основање на установа за социјална заштита</li><li>2. Предлог Статут</li></ol> |
|---|

\_\_\_\_\_

Подносител на барањето

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Прилог бр.2**  
**Образец-30СЗ**

**ДО**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И**  
**СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**  
**Комисија за соработка со здруженија**  
**од областа на социјална заштита**

**БАРАЊЕ**

**за упис во Регистар на здруженија**  
**од областа на социјалната заштита**

**Назив на здружение**

**Податоци за контакт** (адреса, телефонски број)

**Документи доставени во прилог:**

1. Статут на здружението
2. Програма за работа
3. Докази за најмалку три реализирани проекти од областа на социјалната заштита (со активности, цел, целни групи, буџет, временски период)
4. Решение за упис во Централен регистар
5. Доказ за економско и финансиско работење врз основа на скратен сметководствен исказ од годишна сметка

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подносител на барањето

\_\_\_\_\_



**Прилог бр.4**  
**Образец-ЦДФЛ**

ДО  
ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  
СОЦИЈАЛНА РАБОТА \_\_\_\_\_

**БАРАЊЕ**

за издавање на дозвола за самостојно вршење на  
работи од социјална заштита како професионална дејност од физичко лице

Од \_\_\_\_\_ со стан на ул. \_\_\_\_\_  
бр. \_\_\_\_\_ општина \_\_\_\_\_ ЕМБГ \_\_\_\_\_  
бр. на л.к \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_

за самостојно вршење работи од социјална заштита како професионална дејност,  
кои се однесуваат на:

- советувалишна работа,
- домашна нега и помош на поединец и семејство
- сместување лице во згрижувачко семејство

Кон барањето за издавање на дозвола за самостојно вршење на работи од социјална  
заштита како професионална дејност од физичко лице, барателот ја поднесува  
следната документација :

1. Доказ за завршено соодветно стручно образование;
2. Потврда дека не му е одземена или ограничена деловната способност;
3. Потврда дека не му е одземено вршењето на родителското право;
4. Доказ дека има здравствена способност за вршење на дејноста и
5. Доказ дека располага со соодветен простор и опрема за работа.

\_\_\_\_\_ Подносител на барањето

\_\_\_\_\_

**109.**

Врз основа на член 131 став 5 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 116/14 и 180/14), министерот за труд и социјална политика донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ВО УСТАНОВИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ВИСИНАТА НА ТРОШОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА**

**Член 1**

Во Правилникот за начинот и постапката за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за социјална заштита, висината на трошокот за издавање на лиценца, формата, содржината и образецот на лиценцата за работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/12), во член 2 ставот 2 се менува и гласи:

„Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува:

- диплома или уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен,
- доказ за државјанство на Република Македонија;
- доказ за живеалиште во Република Македонија;
- доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- кратка биографија;
- потврда за помината едукација, во траење од најмалку 40 часа, спроведена согласно со Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
- доказ дека стручниот работник е вработен во установа за социјална заштита, и
- доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа.“

**Член 2**

Во член 3 ставот 1 се менува и гласи:

„Едукациите за лиценцирање на стручните лица се вршат согласно Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита, донесена од страна на ЈУ Завод за социјални дејности.“

**Член 3**

Во член 4 став 2 во алинејата 2 по зборовите: „обука од“ се додаваат зборовите: „вкупно 100 часа, во период од пет години, издадена од“.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-165/1  
9 јануари 2015 година  
Скопје

Министер  
за труд и социјална политика,  
**Диме Спасов, с.р.**

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

**110.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мренога, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Демир Хисар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мренога, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мренога.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22191/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**111.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Голозинци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Голозинци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Голозинци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22192/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**112.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мартолци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мартолци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мартолци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22193/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

113.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Клепач, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Клепач, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Клепач.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22194/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

114.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Гуѓанци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Гуѓанци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Гуѓанци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22195/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

115.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Богданци-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Гевгелија.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Богданци-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Богданци-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22196/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

116.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брест, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брест, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Брест.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22197/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

117.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лакавица, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лакавица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лакавица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22198/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**118.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ново Село, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ново Село, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ново Село.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22199/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**119.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бомово, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бомово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бомово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22200/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**120.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.12.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трипатанци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трипатанци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Трипатанци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-22201/1  
19 декември 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

121.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13) на ден 12.01.2015 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-126/13 од 06.09.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/13, на Друштвото за енергетика, производство, трговија и услуги ПЕТКОВ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-126/13  
12 јануари 2015 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД  
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

122.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за труд и социјална политика

## ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2014 година, во однос на месец ноември 2014 година, изнесува 100.

2. Исплатата на платите за месец декември 2014, во однос на месец ноември 2014 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,  
Диме Спасов, с.р.



Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622

